

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ НА ТЕЛА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ НА ЛИФТОВИ

-Пречистен текст-

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Значење на одделни изрази во овие услови

Осигурувач - е Акционерското друштво за осигурување Еуролинк Скопје.

Договарач на осигурување - е физичко или правно лице кое со осигурувачот склучува договор за осигурување.

Осигуреник - е Телото за оцена на сообразност на лифтови и чија одговорност е покриена со осигурувањето

Трето лице - е корисник на осигурување кое ќе претрпи штета од вршење на дејноста на Телото за оцена на сообразност на лифтови.

Полиса - е исправа за склученото осигурување.

Премија за осигурување - е износ што договарачот на осигурувањето односно осигуреникот го плаќа согласно договорот за осигурување.

Тело за оцена на сообразност на лифтови - е правно лице кое е овластено од надлежен орган и регистрирано за вршење на дејност оцена на сообразност, односно издавање на сертификат за сообразност во согласност со правилата на сертификациониот систем со кој се обезбедува доверба дека определен процес, производ или услуга е во сообразност со определен стандард или пропис.

Лифт - во смисол на овие Услови лифт е трајно вградена постројка што се движи на ел. енергија, наменет за превоз на лица и товар, со кој се опслужуваат определени станици со користење на кабина чии мери и конструкција овозможуваат пристап на лица и натовар на товар, а кои се движат во возно окно меѓу најмалку две цврсто вградени вертикални водилки или меѓу водилки наведнати до 15° спрема вертикалата. Овие Услови се однесуваат на сите видови лифтови кои се опфатени со позитивните законски и подзаконски акти.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 1 Предмет на осигурување

Предмет на осигурување согласно на овие Услови е законската одговорност на Телото за оцена на сообразност на лифтови за причинети штети кои ќе ги предизвикаат на трети лица при вршење на работи поврзани со издавање на сертификати за сообразност на производ, за времетраење на осигурувањето, а согласно со позитивните законски и подзаконски прописи.

Со надомест на штета се опфаќаат сите оштетени трети лица во време на траење на осигурувањето.

Со осигурувањето не се опфаќаат штети кои се причинети со намера измама и грубо невнимание од страна на овластени лица во Телото за оцена на сообразност на лифтови

Член 2 Сума на осигурување

Сума на осигурување претставува горната граница на обврските на осигурувачот изнесува 15.000 ЕУР во денарска противвредност.

До колку настанат повеќе штети, кои произлегуваат од ист штетен настан и кои временски се поврзани, а ја надминуваат смата на осигурување, обврската на осигурувачот е до сумата на осигурување.

Осигуреникот може да договори и повисока сума на осигурување од износот во став 1 од овој член (повисока сума на осигурување согласно Тарифата на осигурувачот).

Член 3 Извор на опасност

Извор на опасност се штети кои можат да настанат на трети лица поради пропусти и грешки при совесно и професионално вршење на дејноста на овластените лица во Телото за оцена на

сообразност на лифтови, согласно на позитивните законските и подзаконските акти и прифатени стандарди за оцена на сообразност на лифтовите.

Во рамките на дејноста која ја врши и за која има овластување, Телото за оцена на сообразност на лифтови ги врши следниве работи:

- издавање на сертификат за сообразност на лифтот;
- атестирање на лифтот (проверка на техничка документација, преглед на вкупната постројка на лифтот, испитување на сите карактеристики на лифтот);
- задолжителна годишна техничка контрола согласно со позитивните законските и подзаконските акти и прифатени стандарди со која се утврдува сообразноста на лифтот;
- задолжителна периодична техничка контрола на делови кои се користат при вградување или поправка на лифтот;
- испитување и сертификација на делови кои се користат при вградување или поправка на лифтот.

Член 4 Осигурен случај

За осигурен случај според овие услови се смета законската одговорност на Телото за оцена на сообразност на лифтови за пропуст или грешка во вршење на работи за кои според позитивните законски и подзаконски акти е овластено да ги извршува, со што ќе предизвика штета на трети лица во време на осигурувањето.

Се смета дека осигурениот случај настанал оној момент кога се остварил штетен настан врз основа на кој би можело да се истакне оштетно побарување од трето лице за имотна штета.

Осигурениот случај треба да биде иден, неизвесен и независен од исклучива воља на осигуреникот. Се смета дека осигурениот случај настанал тогаш кога е сторено дејствие, односно настанало пропуштање при обавување на дејност означена во полисата, со кое е предизвикана имотна штета на трето лице.

Член 5 Штети исклучени од осигурувањето

Од осигурување се исклучени сите штети кои се настанати:

1. Со намера, измама и грубо невнимание од страна на овластено лице на телото за оцена на сообразност;
2. Со вршење на дејност без овластување (лиценца) од надлежен орган;
3. Со вршење на дејност спротивно на позитивните законските и подзаконски акти, и прифатени стандарди;
4. Со превземање на обврски надвор од дејност на телото за оценка на сообразност;
5. Со непочитување на законски утврдените рокови;
6. Со вршење на дејност без законски пропишани опрема и технички кадар;
7. Со неизвршување на атестирање и задолжителна годишна техничка контрола согласно на позитивните законските и подзаконските акти и прифатени стандарди со кои се утврдува сообразноста на лифтот;
8. Со одржување и сервисирање на лифтот од страна на неовластени лица по издавањето на сертификатот за сообразност од страна на Телото за оцена на сообразност на лифтови;
9. Со одржување на лифтови спротивно на пропишаните законски и подзаконски прописи;
10. Со немање или непотполна документација, извештај, стручно мислење, сервисна книшка, информации и други документи и сознанија за лифтот;
11. Во сите случаи кога не може да се утврди одговорност на осигуреникот согласно со позитивните законски прописи;
12. Од ризици опишани во Условите за осигурување од пожар и некои други опасности и во Посебните Услови за крш машини.
13. Со грешки кои биле познати во време на склучување на договорот за осигурување или не можеле да останат непознати;
14. Со непочитување на пропишани рокови за одржување и сервисирање на лифтови од страна на сервисер кој има потпишано договор за одржување на лифтот со корисникот, како и заради немање на договор за одржување и сервисирање на лифтови, по издавањето на сертификатот за сообразност од страна на Телото за оцена на сообразност на лифтови;
15. Заради неисполнување на одредбите од позитивните законски и подзаконски прописи за заштита при работа;
16. Други ризици кои не се предмет на осигурување.

III. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 6 Склучување на договор за осигурување

Договорот за осигурување се склучува врз основа на усмена или писмена понуда, а склучен е кога договарачите ќе потпишат полиса за осигурување.

Ако осигурувачот во врска со примената писмена понуда побара било какво дополнување или измена, како ден на прием на понудата ќе се смета денот кога осигурувачот ја примил бараната дополна или измена, односно кога ќе биде известен за прифаќање на неговите услови.

Член 7 Почеток и престанок на осигурувањето

Обврската на осигурувачот започнува по истек на 24-от час од денот кој во договорот за осигурување е означен како почеток на осигурувањето.

Обврската на осигурувачот престанува со истекот на 24-от час од денот кој во договорот за осигурување е наведен како ден на истек на осигурувањето.

Осигурувањето може да престане поради: престанок на вршење на дејност, отказ и во други случаи кога постојат законски пречки.

Член 8 Плаќање на премија

Договарачот на осигурувањето, премијата за осигурување ја плаќа веднаш при склучување на договорот за осигурување, ако поинаку не е договорено.

Член 9 Обврска на осигуреникот кога ќе настане осигурениот случај

Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот најдоцна во рок од 3 дена од денот на пријавувањето на оштетното побарување од оштетениот.

Осигуреникот е должен на осигурувачот да му овозможи увид во документацијата со аргументирани факти кои се потребни за утврдување на причината и висината на штетата.

Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот и да достави наод од надлежен орган, кога барањето за надомест на штета против него е истакнато преку суд.

Осигуреникот не е овластен без претходна согласност од осигурувачот да се изјаснува по барањето, а особено да го признае потполно или делумно, да се спогодува или да изврши исплата.

Ако оштетениот поднесе тужба за надомест на штета против осигуреникот, тој е должен да го извести осигурувачот писмено во врска со штетниот настан, како и да се договорот околу водењето на спорот.

Во случај кога оштетениот со барањето за надомест на штета непосредно ќе му се обрати на осигурувачот, осигуреникот е должен да даде писмена изјава за причината за настанување на штетата и е должен да ги презентира сите документи и факти со кои располага, а кои се неопходни за утврдување на одговорноста за причинетата штета и оценка на основаноста на барањето, обемот и висината на штетата.

До колку осигуреникот не се придржува на обврските од овој член, самиот ќе ги сноси штетните последици кои ќе настанат поради тоа, освен ако тие би настанале и да се придржувал кон обврските.

Член 10 Обврски на осигурувачот по поднесено барање од оштетено лице

Во врска со поднесеното барање за надомест на штета од страна на оштетеното лице, осигурувачот има обврска:

- заедно со осигуреникот да преземе одбрана од неосновани и претерани барања за надомест на штета (правна заштита);
- да ја надомести настанатата штета (надомест на штета);
- да ги надомести трошоците по суската постапка (надомест на судските трошоци).

Член 11 Правна заштита

Обврската на осигурувачот за давање правна заштита опфаќа:

- водење спор во име на осигуреникот ако оштетениот остварува право на надомест на штета во процесната постапка;
- давање во име на осигуреникот изјави кои што смета дека ќе бидат од корист за задоволување или одбрана од неосновано или превисоко барање за надомест на штета.

Водењето на спорот може да му се довери на осигуреникот кој е должен да се придржува на упатствата кога се работи за неоправдани барања.

Осигурувачот е овластен да одбие да води спор во име на осигуреникот, ако оцени дека нема место за давање правна заштита и во случај кога висината на надоместот на штетата ја надминува сумата на осигурување.

Во случај осигурувачот на име надомест на штета да ја исплатил сумата на осигурување пред покренување на спорот, престанува и неговата обврска на правна заштита.

Член 12 Надомест на штета

Осигурувачот го исплатува надоместот на штета во рок од 14 дена сметано од денот кога ја утврдил својата обврска и висината на таа обврска.

До колку при разгледување на барањето се утврди дека осигуреникот не ги доставил сите докази и факти битни за утврдување на основот и висината на штетата, осигурувачот нема да изврши исплата на штета.

Член 13 Надомест на трошоците по постапката

Ако спорот е воден со знаење и согласност на осигурувачот со осигурувањето се покриени и трошоците на спорот, доколку заедно со надоместот на штетата не ја надминуваат сумата на осигурување.

Трошоците за кривичната постапка, како и трошоците за застапување на осигуреникот, осигурувачот не е во обврска да ги надомести.

Кога ќе ја изврши својата обврска со исплата на сумата на осигурување, осигурувачот се ослободува од сите понатамошни давачки во име на надомест на штета и трошоци.

Член 14 Непосредно барање од оштетено лице

Ако оштетеното лице, своето барање и тужба за надомест на штета ги упати само спрема осигурувачот, осигурувачот е должен да го извести осигуреникот и да го повика да ги презентира сите потребни докази, а осигуреникот е должен да преземе мерки заради заштита на своите интереси.

До колку во случајот од претходниот став осигурувачот одлучи да исплати надомест на оштетениот во потполност или делумно, должен е за тоа да го извести осигуреникот.

Член 15 Утврдување и процена на штета

Штетата ја утврдуваат и проценуваат заедно осигуреникот и осигурувачот со оштетениот, односно нивни овластени претставници.

Штетата се утврдува и проценува врз основа на уредна документација достапна на увид на овластениот претставник на осигурувачот, согласно со позитивните законски прописи.

Член 16 Вештачење на штета

До колку при утврдување и проценување на штетата не се согласат договорните страни и оштетениот, може да побараат штетата да се утврди и процени по пат на вештачење.

Секоја од договорните страни и оштетениот писмено го именува својот вештак. За вештаци може да се именуваат лица кои се во работен однос со осигуреникот и осигурувачот, како и лице овластено од оштетениот (комисиска процена), а кои не учествувале во претходната проценка.

Пред почетокот на вештачењето, именуваните вештаци бираат трет вештак како претседател, а кој е со високо образование и не е во работен однос кај договорните страни. Претседателот дава стручно мислење по спорните прашања на вештаците.

Предмет на вештачење можат да бидат само спорни факти. Кои спорни факти ќе бидат предмет на вештачењето, како и постапката за вештачење, конкретно ги определуваат договорните страни со писмен договор за вештачење.

Секоја договорна страна и оштетениот ги сноси трошоците за својот вештак, а за претседателот ги сносат сите страни рамномерно.

Член 17 Висина на надомест на штета

Висината на надоместот на штета не може да биде поголема од штетата што оштетениот ја претрпел со настанување на осигурениот случај.

Надоместот на штета и судските трошоци се исплатуваат најмногу до договорената сума на осигурување, со што престанува и обврската на осигурувачот.

Член 18 Франшиза

Во секој штетен настан – осигурен случај, пресметаниот надомест од осигурувањето се намалува за 500 Евра (франшиза) во денарска противредност на денот на настанување на штетата по средниот курс на Народна банка на Македонија доколку поинаку не е договорено.

Ако осигуреникот договори франшиза поголема од наведената во став 1, се намалува и премијата за осигурување во зависност од договорениот износ.

Член 19 Право на регрес

Осигурувачот задржува право на регрес од осигуреникот, во случај кога дополнително ќе се утврди дека штетата е предизвикана со намера, измама или грубо невнимание, а за која, на осигурувачот од страна на осигуреникот не му се презентирани точни и вистинити податоци, односно докази за надомест на штета.

Член 20 Територијално важење на осигурувањето

Со осигурувањето се опфатени осигурени случаи што ќе настанат на територијата на Република Македонија

Член 22 Важност на Општите услови за осигурување од одговорност

Составен дел на договорот за осигурување склучени според овие Посебни услови за осигурување одговорност на тела за оцена на сообразност на лифтови се Општите услови за

осигурување од одговорност, а доколку нивната содржина е во спротивност со овие Посебни услови, се применува соодветната одредба од Посебните услови.

Овие Посебни услови за осигурување од одговорност на тела за оцена на сообразност на лифтови се донесени од Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК – Скопје, на 21–та редовна седница одржана на 29.09.2005 година, со Одлука број 0202-3501/3, со примена од 29.09.2005 година и измените и дополнувањата донесени на 100-та редовна седница на Одборот одржана на ден 28.03.2014 година со Одлука број 0202- 2305/6 со примена од 01.04.2014 година.

Скопје, Март 2014 година